

CAS-T/S  
ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ  
Health Certificate

За црева од животинско потекло за транзит и складирање<sup>(\*)</sup>(<sup>5</sup>) низ/во Република Северна Македонија  
For animal casing for transit and storage through/in the Republic of North Macedonia

ЗЕМЈА: /COUNTRY		Ветеринарно здравствен сертификат за Република Северна Македонија /Veterinary certificate to Republic of North Macedonia					
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor Име /Name		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2. a		
	Адреса /Address		I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority				
	Тел. /Tel.		I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority				
	I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.		I.6. Лице одговорно за пратката во РСМ /Person responsible for the consignment in RNM Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.				
	I.7. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10.
	I.11. Место на потекло /Place of origin		I.12. Место на дестинација <sup>(*)</sup> ( <sup>3</sup> ) /Place of destination ( <sup>3</sup> ) ( <sup>3</sup> )		Царинско складиште /Custom warehouse <input type="checkbox"/>		Бродски доставувач /Ship supplier <input type="checkbox"/>
	Име /Name		Број на одобрение /Approval number		Име /Name		Број на одобрение /Approval number
	Адреса /Address		Адреса /Address		Поштенски број /Postal code		
	I.13. Место на натовар /Place of loading		I.14. Дата на поаѓање /Date of departure				
	I.15. Средства за транспорт <sup>(3)</sup> ( <sup>4</sup> ) /Means of transport <sup>(3)</sup> ( <sup>4</sup> ) Авион <input type="checkbox"/> Брод <input type="checkbox"/> Железнички вагон <input type="checkbox"/> /Airplane <input type="checkbox"/> /Ship <input type="checkbox"/> /Railway wagon <input type="checkbox"/> Средство за патен сообраќај <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> /Road vehicle <input type="checkbox"/> /Друго <input type="checkbox"/>		I.16. Влезно ВИМ на ГП во РСМ /Entry VIP in RNM		I.17. Бр на ЦИТЕС /No(s) of CITES		
Идентификација: /Identification: Документ на кој се повикува: /Documentary references:							
I.18. Опис на стоката /Description of commodity		I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)		I.20. Количество /Quantity			
I.21. Температура на производот /Temperature of the product		Собна <input type="checkbox"/>	Разладена <input type="checkbox"/>	Замрзната <input type="checkbox"/>	I.22. Број на пакувања /Number of packages		
I.23. Идентификација на контејнерот/Број на плomba /Identification of container/Seal number		I.24. Вид на пакување /Type of packaging					
I.25. Пратките се наменети за: /Commodities certified for:		Исхрана на луѓе <input type="checkbox"/> /Human consumption					
I.26. За транзит низ РСМ до трета земја /For transit through RNM to third country		ИСО код /ISO code		I.27.			
Трета земја							
I.28. Идентификација на стоките/ Identification of the commodities <sup>(3)</sup> :							
Видови (Научно име) /Species (Scientific name)		Тип на обработка <sup>(3)</sup> /Treatment type <sup>(3)</sup>		Одобрен број на објект(и) /Approval number of the establishment(s)			
		Производствен објект /Manufacturing plant		Број на пакувања /Number of packages			
				Нето тежина /Net weight			

	<p>Земја/Country T/S</p> <p style="text-align: right;">За црева од животинско потекло за транзит и складирање CAS- /For animal casing for transit and storage CAS-T/S</p>
<p>Дел II: Сертифицирање Part II: Certification</p>	<p><b>Потврда за здравствената состојба на животните</b> /Animal health attestation</p> <p>Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар со ова потврдувам дека гореспомнатите црева од животинско потекло се во склад со условите за здравјето на животните пропишани во Потврда за Здравствената состојба на животните во Делот II од моделот на сертификат од Прилог 7 дел 15.1 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на држави од кои е одобрен увоз и формата и содржината на ветеринарно здравствените сертификати или други документи кои ја придружуваат пратката како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на животни, аквакултура производи и нуспроизводи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел 9 од сертификатот од Annex I A to 2003/779/EC.</p> <p>/I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animal casings described above complies with the animal health conditions laid down in the Animal Health attestation of the model of certificate of Part 15.1 of Annex 7 of the Book of Rules on procedures for import and transit, list of third countries approved for import, form and content of the Certificate or other documents accompanying the consignment, veterinary checks at the border on consignments of animals, aquaculture and products and by-products of animal origin or the equivalent section 9 of the model certificate in Annex IA to 2003/779/EC.</p> <p><b>Забелешки/Notes</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Во согласност со релевантните одредби од Законот за ветеринарно здравство односно еквивалентниот член 12 (4) или член 13 of Директивата на Советот 97/78/EC. /In accordance with relevant provisions of Law on veterinary health and/or equivalent Article 12 (4) or article 13 of Council Directive 97/78/EC.</p> <p>(<sup>2</sup>) Треба да биде внесена и адреса (и бројот на одобрение ако е познат) на складот во слободната зона, слободен склад, царински склад или бродски снабдувач. /Address (and the approval number if known) of the warehouse in a free zone, free warehouse, customs warehouse or ship chandler shall be included.</p> <p>(<sup>3</sup>) Пополни соодветно /Complete as appropriate.</p> <p>(<sup>4</sup>) Регистарскиот број/еви на железничкиот вагон или камионот и името на бродот треба да се пополнат соодветно. Доколку се знае бројот на авионот треба да се внесе. Во случај на транспорт со контејнери или боксови, вкупниот број, нивниот регистрационен број и бројот на печатите, доколку има, треба да се назначи под точка 7.3. /The registration number(s) of rail-wagon or lorry and the name of the ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the aircraft. In case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, if present, should be indicated under point 7.3.</p> <p>(<sup>5</sup>) Третманот кој е применет е од опциите наведени во делот II b од модел сертификатот пропишан во Прилог 7 дел 15.1 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на држави од кои е одобрен увоз и формата и содржината на ветеринарно здравствените сертификати или други документи кои ја придружуваат пратката како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на животни, аквакултура производи и нуспроизводи од животинско потекло односно еквивалентниот дел 9 (b) од Annex IA of Commission Decision 2003/779/EC. Според тоа цревата треба да бидат исчистени и истругани и, или солени со NaCl 30 дена, или третирани со киселина, или сушени после стругање. /Treatment that has been applied from the options listed in Part 15.1 of Annex 7 of the Book of Rules on procedures for import and transit, list of third countries approved for import, form and content of the Certificate or other documents accompanying the consignment, veterinary checks at the border on consignments of animals, aquaculture and products and by-products of animal origin or equivalent section 9 (b) of the model health certificate laid down in Annex IA of Commission Decision 2003/779/EC. This states that casings should be cleaned and scraped, and either salted with NaCl for 30 days, or bleached, or dried after scraping.</p> <p>- Бојата на потписот треба да биде различна од бојата на штампаниот текст. Истото важи и за печатот освен ако не е втиснат или воден печат. /The colour of the signature shall be different to that on the printing. The same rule applies to stamps other than those embossed or watermark.</p>
	<p><b>Официјален ветеринар/Official veterinarian</b></p> <p>Име (со големи букви) /Name (in capitals):</p> <p>Професија и титула/Qualification and title:</p> <p>Дата/Date:</p> <p>Потпис/Signature:</p> <p>Печат/Stamp:</p>